

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 ноември 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Селим Абдулаи од Битола УП2 09-177/20 од 7 октомври 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-320 од 21 септември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-320 од 21 септември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Селим Абдулаи од Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-177/20 од 7 октомври 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-320 од 21 септември 2020 година издадено од КЕЦ БИТОЛА.

Жалителот бара да му биде издадено Решение за обнова на мерно место, а не стандарден приклучок. Наведува дека го повлекува БСП-1 образецот и бара да се постапи по Барање од 4 септември 2020.

Според Електродистрибуција, се работи за новоизграден објект со нерегулиран приклучок на електрична енергија. Постоечки мерен уред да биде поставен и приклучен на новоизграден или реконструиран објект е спротивно на Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, па поради тоа е издадено сега обжаленото Решение.

На 13 ноември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-177/20 од 4 септември 2020 година со прилог:
 - Фактура бр. 3000065735 од 4 септември 2020 година
 - Претставка доставена до ЕВН КЕЦ Битола на 30 март 2015 година
 - Одговор на Претставка бр. 16-17/18049 од 24 април 2015 година издаден од ЕВН Македонија АД Скопје,
 - Договор за снабдување со електрична енергија бр. 25-4/212 од 15 октомври 2013 година склучен помеѓу жалителот и ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје

- БСП-1 образец од 10 септември 2020 година
 - Молба од 19 ноември 2019 година доставена до Регулаторната комисија за енергетика
 - Молба од 14 септември 2020 година доставена до Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје – КЕЦ Битола
 - Одговор на допис бр. 12-2124/2 од 25 септември 2020 година издаден од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје – КЕЦ Битола
 - Претставка од 11 септември 2020 година доставена до Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје – КЕЦ Битола
 - Одговор на допис од 23 септември 2020 година доставен до Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
 - Одговор на допис бр. 03-30/1175 од 17 септември 2020 година
2. Одговор на Приговор од 6 ноември 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, согласно член 22 став (1) точка 1) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) корисниците на дистрибутивната мрежа се должни да обезбедат Решение за согласност за приклучување на дистрибутивна мрежа и Договор за приклучување на дистрибутивната мрежа од ОДС при изградба на нов објект кој се приклучува на дистрибутивната мрежа.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 177/20
19 ноември 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски